

Охридска банка Сосиете Женерал е универзална банкарска институција која припаѓа на една од најголемите финансиски групации во светот – групацијата Сосиете Женерал. Со повеќе од 146.000 вработени, со присуство во 66 земји, Групацијата Сосиете Женерал опслужува 31 милион клиенти низ целиот свет повеќе од 150 години. Охридска банка Сосиете Женерал функционира според високите стандарди на Сосиете Женерал, почитувајќи ги четирите главни вредности на Групацијата: тимски дух, иновација, посветеност и одговорност. Основната стратегија на Охридска банка Сосиете Женерал е постојаното унапредување на квалитетот на извршувањето на банкарските услуги и нејзината целосна посветеност да ги задоволи потребите на своите клиенти. Преку своето седиште во Скопје и широката мрежа од 27 експозитури на територијата на Македонија, Охридска банка Сосиете Женерал има за цел да биде поим за банкарски односи, препознатлива на пазарот, блиска до клиентите, избрана поради својот квалитет и посветеноста на нејзините тимови. Охридска банка Сосиете Женерал во 2016 година е носител на три награди во категоријата „Најдобра банка во Македонија“ од трите најважни банкарски авторитети - “Global Finance”, “Euromoney” и “The Banker”.

Приклучете се кон тимот на работната позиција:

РЕФЕРЕНТ ЗА ОДНОСИ СО КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Локација: Битола

ГЛАВНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

- Примена на комерцијални цели
- Добро познавање на клиентите со цел соодветна продажба на производи
- Обврска за аквизиција на нови клиенти
- Собирање на податоци за создавање и ажурирање на досието на клиентот
- Таргетирање на клиенти и продажба на сите производи на Банката
- Подготвување на комерцијална понуда за клиентот
- Комуникација со клиентот за доставување на соодветна документација
- Одговорност за остварување на поставените цели (волумен, приходи, cross-selling, профитабилност, ниво на доцнење и ниво на резервации)
- Подготовка на извештаи
- Управување со различни видови на трансакции(сметки, кредити, депозити, пречекорувања и сл.)

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- Високо образование од областа на економија, бизнис администрација и сродни науки
- Најмалку 2 години претходно работно искуство на исто или слично работно место
- Искуство во продажба на банкарски производи со фокус на корпоративни клиенти
- Одлично познавање на англиски јазик
- Напредни познавања на MS Office алатките, особено Excel
- Одлични комуникациски вештини
- Исклучителни интерперсонални вештини и вештини за работа во тим
- Способност за организирање задачи според приоритет, работа под притисок и кратки рокови

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат **професионална биографија (CV)** најдоцна до **10 Јули 2017** год. на адреса: kariera@ob.com.mk со задолжителна назнака „Референт за односи со корпоративни клиенти“.

Со испраќањето на Вашата апликација давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од Банката во рок од една (1) година.

Напомена:

- Апликациите без назнака нема да бидат разгледувани.
- Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.